

Врз основа на член 25 став (2) од Законот за измена и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 245/2018), и член 60 став (8), а во врска со ставовите (3), (4) и (5) од овој член од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на ден 11.01.2019 година, донесе

**Правилник за ненавремено пренесување на придонеси
(неофицијален пречистен текст)
(„Службен весник на Република Македонија”бр.9/2019 и 81/2019)**

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:

а) начинот на пренос на придонеси од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во понатамошниот текст: Фондот на ПИОСМ) во задолжителен пензиски фонд во случај на ненавремено пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови

б) начинот на пренос на придонеси од Фондот на ПИОСМ во задолжителен пензиски фонд во случај на ненавремена распределба на осигурениците

в) начинот на пресметка на надоместоците од точките а) и б) на овој став и тоа:

-надоместокот за ненавремено пренесување на придонес (во натамошниот текст: надоместок поради ненавремен придонес) и

- надоместокот за ненавремена распределба на осигуреници (во натамошниот текст: надоместок поради ненавремена распределба)

г) начин на пресметка и уплата на надоместок, од страна на Фондот на ПИОСМ, за осигурениците кои не биле распределени до денот на донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 245/2018).

II. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремено пренесување на придонеси

Член 2

(1) Доколку Фондот на ПИОСМ не ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на придонесите поради недостиг на соодветни податоци, Фондот на ПИОСМ е должен во рок не подолг од три месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови.

(2) Преносот на придонесите се смета за ненавремен доколку се утврди дека од датумот на прием на придонесите во Фондот на ПИОСМ до датумот на кој е извршена уплатата на придонесите во задолжителниот пензиски фонд поминале повеќе од 90 дена.

Член 3

(1) Доколку при евидентирањето на придонесите на индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд, друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или со друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштвото), утврди дека за членот има ненавременно пренесување на придонеси, пресметува надоместокот за ненавременно пренесување на придонеси согласно член 6 од овој правилник.

(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена, го известува Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот и за периодот (прв и последен датум за кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува надоместокот за ненавременно пренесување на придонес за секој член за кој е утврдено ненавременно пренесување на придонеси.

(3) Фондот на ПИОСМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став (2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот во задолжителниот пензиски фонд.

(4) Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“

III. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремена распределба на осигурениците

Член 4

(1) Доколку Фондот на ПИОСМ не изврши распределба на осигурениците кои задолжително треба да станат членови во задолжителните пензиски фондови веднаш но најдоцна во рок од три месеци по нивното пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, Фондот на ПИОСМ е должен при распределбата на осигурениците во задолжителните пензиски фондови и пренесувањето на придонесите да уплати и надоместок за ненавременно пренесување на придонесите.

(2) Фондот на ПИОСМ преку информациониот систем на Агенцијата доставува до Агенцијата податоци за осигурениците кои се распределени согласно став (1) од овој член, веднаш по нивната распределба.

(3) Агенцијата, на денот на регистрацијата, преку информациониот систем го известува друштвото за распределените осигуреници.

(4) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, за секој распределен осигуреник, веднаш по приемот на податоците за распределбата добиени од Агенцијата.

Член 5

(1) По приемот на придонесите на ненавременно распределените осигуреници друштвото го пресметува износот на надоместокот, согласно член 7 од овој правилник.

(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена го известува Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот за секој осигуреник кој бил ненавременно распределен и за вкупниот износ на надоместокот за сите осигуреници.

(3) Фондот на ПИОСМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став (2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот за сите ненавременно распределени членови во задолжителниот пензиски фонд.

(4) Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој бил пресметан надоместок.“

IV. Начин на пресметка на надоместокот во случај на ненавремено пренесување на придонеси

Член 6

“(1) Износот на надоместокот поради ненавремен придонес се определува врз основа на проценка на состојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд, износот на вкупните ненавремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво.

(2) Процентата вредност на состојбата на дел од средствата на сметката на членот за кој има ненавремено пренесување на придонеси зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредноста на сметководствената единица и надоместоците од придонеси што друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремен придонес се врши со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој член посебно со користење на следната формула:

$$NNP_{t_{n+1}} = SE_{t_{n+1}-1} * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} \frac{P_{t_i} * (1 - NP_{t_i})}{SE_{t_i}} - (1 - NP_{t_{n+1}}) * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} P_{t_i},$$

каде:

$$i = 1, \dots, n$$

n е вкупниот број на датуми кога требало да бидат извршени ненавремените уплати на придонеси

t_i (dd.mm.yyyy) е датумот кога требало да биде извршена i -та ненавремена уплата на придонеси (t_1 е датумот кога требало да биде извршена првата ненавременауплата на придонеси, ..., t_n е датумот кога требало да биде извршена последната ненавремена уплата на придонеси)

t_{n+1} е датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси

$NNP_{t_{n+1}}$ е надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси на членот, во денари, за датумот кога е извршена уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси

SE_{t_i} е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот t_i кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси

$SE_{t_{n+1}-1}$ е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот што претходи на датумот t_{n+1} кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси

P_{t_i} е износот на бруто придонес, во денари, што требало да се уплати во задолжителниот пензиски фонд на датумот t_i

NP_{t_i} е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што требало да се наплати од страна на пензиското друштво, а бил важечки на датумот t_i

$NP_{t_{n+1}}$ е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што се наплатува од страна на пензиското друштво на датумот t_{n+1}

Во случај кога $NNP_{t_{n+1}} \leq 0$, Фондот на ПИОСМ ги уплатува само вкупните ненавремено пренесени придонесибез надоместок за ненавремено пренесување на придонеси.

(4) Во случај кога за членот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, при пресметката на надоместокот поради ненавремен придонес за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член.“

V. Начин на пресметка на надоместокот во случај на ненавремена распределба на осигурениците

Член 7

(1) Износот на надоместокот поради ненавремена распределба се определува врз основа на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд кој има идентична историја на уплати на придонеси со осигуреникот со ненавремена распределба, врз основа на износот на вкупните ненавременно пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд во кој е распределен осигуреникот.

(2) Проценката на состојбата на сметката која требало да ја има осигуреникот со ненавремена распределба зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредностите на сметководствената единица и надоместоците од придонеси што пензиските друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремена распределба се врши со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој осигуреник посебно со користење на следната формула:

$$NNP_{t_{n+1}} = SE_{t_{n+1}-1} * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} \frac{P_{t_i} * (1 - NP_{t_i})}{SE_{t_i}} - (1 - NP_{t_{n+1}}) * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} P_{t_i},$$

каде:

$i = 1, \dots, n$

n е вкупниот број на датуми на кои требало да бидат извршени уплати на придонеси t_i (*dd.mm.уууу*) е датумот кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси (t_1 е датумот кога требало да биде извршена првата уплата на придонеси, ..., t_n е датумот кога требало да биде извршена последната уплата на придонеси)

t_{n+1} е датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси $NNP_{t_{n+1}}$ е надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси на осигуреникот, во денари, за датумот кога е извршена уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси

SE_{t_i} е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари,

на датумот t_i кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси

$SE_{t_{n+1}-1}$ е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот што претходи на датумот t_{n+1} кога се извршила уплатата на вкупните ненавремни придонеси

P_{t_i} е износот на бруто придонес, во денари, што требало да се уплати во задолжителниот пензиски фонд на датумот t_i

NP_i е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што требало да се наплати од страна на пензиското друштво, а бил важечки на датумот t_i

$NP_{t_{n+1}}$ е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што се наплатува од страна на пензиското друштво на датумот t_{n+1}

Во случај кога $NNP_{t_{n+1}} \leq 0$, Фондот на ПИОСМ го уплатува само вкупниот износ на ненавремено пренесени придонеси без надоместок за ненавремено пренесување на придонеси.

(4) Во случај кога за осигуреникот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот при пресметката на надоместокот за ненавремена распределба за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот.

VI. Начин на пресметка на надоместокот за ненавремено распределени осигуреници

Член 8

(1) Фондот на ПИОСМ ги распределува осигурениците, во задолжителните пензиски фондови, кои до денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 245/2018) не биле распределени во задолжителен пензиски фонд.

(2) Распределбата на осигурениците од став 1 од овој член Фондот на ПИОСМ ја спроведува еднаш месечно, најдоцна до 30.06.2019 година.

(3) Фондот на ПИОСМ доставува до Агенцијата податоци за осигурениците кои се распределени согласно (1) од овој член, веднаш по нивната распределба.

(4) Агенцијата, на денот на регистрацијата, по електронски пат го известува друштвото за распределените осигуреници.

(5) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, за секој распределен осигуреник, веднаш по приемот на податоците за распределбата добиени од Агенцијата.

Член 9

(1) По приемот на придонесите на ненавремено распределените осигуреници друштвото го пресметува износот на надоместокот за ненавремено пренесување на придонесите, согласно член 7 од овој правилник.

(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата го известува Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот за секој осигуреник кој бил ненавремено распределен и за вкупниот износ на надоместокот за сите осигуреници.

(3) Фондот на ПИОСМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став (2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси за сите ненавремено распределени членови во задолжителниот пензиски фонд.

(4) Надоместокот од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.

Член 10

Размената на информациите преку информацискиот систем на Агенцијата, помеѓу друштвото, Фондот на ПИОСМ и Агенцијата се врши во вид и форма определени во стручно-техничкото упатство на Агенцијата. Во случај на виша сила или на други оправдани технички причини, друштвото ги доставува информациите до Агенцијата на надворешен медиум.

VII. Завршна одредба

Член 11

Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 12

(член 7 од Службен весник на Република Северна Македонија број 81/2019)

Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Претседател на Советот на експерти

Максуд Али с.р